



WHAT IS NATO?

ШТО Е НАТО?

Посетете ја нашата веб страна:
www.nato.int

#WEARENATO

Северно Атлантската Организација (НАТО) е една од најглавните светски меѓународни институции. Станува збор за политичко – воена алијанса која е составена од 29 земји членки од Европа и Северна Америка.

Овие земји се состануваат да соработуваат во полето на безбедноста и одбраната. Во тој поглед, НАТО обезбедува уникатна врска помеѓу овие два континенти за политичка и безбедносна соработка.

ЗАШТИТА НА ЛУЃЕТО

Често го земаме здраво за готово фактот дека може да се движиме слободно во безбедна и економски стабилна средина. Безбедноста во сите сфери на секојдневниот живот е клучна за нашата благосостојба.

СКЛОПУВАЊЕ ПАРТНЕРСТВА

Воспоставување дијалог и соработка е клучно за мирни односи и подлабоко меѓународно разбирање.

НАТО обезбедува уникатна можност за земји членки и партнери да консултираат за безбедносни прашања за градење на доверба и, на долг рок, да помогнат во спречување на конфликти.

Преку практична соработка и мултилатерални иницијативи, земјите заедно се соочуваат со нови безбедносни предизвици.

БОРБА ПРОТИВ НОВИ ЗАКАНИ

Како што природата на закани се менува, така мора и методите за зачувување на мирот. НАТО ги преориентира своите одбранбени способности кон денешните закани. Ги адаптира силите и развива мултинационални приоди за справување со тероризам, пропаднати држави и други безбедносни закани како што се оружје за масовно уништување.

ГРАДЕЊЕ МИР И СТАБИЛНОСТ

Многу страни можат истовремено да уживаат од придобивките од стабилноста.

Круцијално е да се стабилизираат региони каде што тензиите претставуваат безбедносни закани. Затоа НАТО има активна улога во операции за кризен менаџмент, во соработка со други меѓународни организации.



ШТО ПРАВИ НАТО?

НАТО се посветува да ги штити своите членки преку политички и воени средства. Исто така охрабрува консултации и соработка со не-НАТО земји во широк спектар на области поврзани со безбедност, како што се одбранбени реформи и зачувување на мирот.

Преку своите дискусии и партнерства, НАТО придонесува во спречување на конфликти во рамките и надвор од границите на своите земји членки.

Промовира демократски вредности и се посветува на мирното решавање на спорови..

Доколку дипломатски средства не успеат, го поседува потребниот воен капацитет за преземање на операции за кризен менаџмент и чување на мирот на само или во соработка со други земји и меѓународни организации.

НАТО исто така има трета димензија која се состои од активности во полето на планирање на вонредни состојби од невоен карактер, помогнувајќи на сојузниците и партнерите во справување со катастрофи, како и поттикнување на соработка во полето на науката и животната средина.

КАКО РАБОТИ НАТО?

Секоја земја членка има постојана делегација во полтичкото седиштето на НАТО во Брисел, Белгија. Таа е предводена од амбасадор, кој ја застапува својата Влада во процесот на консултации и донесување на одлуки на Алијансата.

Северно Атлантскиот Совет е најважното политичко тело за донесување на одлуки во рамките на Организацијата. Се состанува на различни нивоа и со него претседава Генералниот секретар на НАТО, кој помогнува членките да постигнат договор за клучни прашања.

Сите одлуки во рамките на секој од комитетите на НАТО се постигнуваат со консензус. Поради тоа „НАТО одлука“ е изразот на колективната волја на сите земји членки.

НАТО има многу мал број на сопствени постојани сили. Како ќе биде договорена операција од Северно Атлантскиот Совет, членките придонесуваат со сили на доброволна основа. Овие сили се враќаат во своите земји штом мисијата заврши.

Улога е на воената командна структура да ги координира и спроведе овие операции. Оваа структура се состои од Команда и бази лоцирани во различни земји членки.

Секојдневните активности на НАТО, цивилните и воените структури и програми за безбедносни инвестиции се финансирани преку заеднички буџети кон кои Владите на земјите членки придонесуваат во согласност со договорена формула за споделување на трошоци.



ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ И ПАРТНЕРИ

потписнички на Северно Атлантскиот Договор од 4 април 1949 година

ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ (+ДАТУМ НА ПРИСТАПУВАЊЕ)

- | | |
|------------------|---------------------------|
| Албанија - 2009 | Литванија - 2004 |
| Белгија - 1949 | Луксембург - 1949 |
| Бугарија - 2004 | Црна Гора - 2017 |
| Канада - 1949 | Холандија - 1949 |
| Хрватска - 2009 | Норвешка - 1949 |
| Чешка - 1999 | Полска - 1999 |
| Данска - 1949 | Португалија - 1949 |
| Естонија - 2004 | Романија - 2004 |
| Франција - 1949 | Словачка - 2004 |
| Германија - 1955 | Словенија - 2004 |
| Грција - 1952 | Шпанија - 1982 |
| Унгарија - 1999 | Турција - 1952 |
| Испанија - 1949 | Обединето Кралство - 1949 |
| Италија - 1949 | САД - 1949 |
| Латвија - 2004 | |

ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР (ПЗМ) ЗЕМЈИ

- | | |
|---------------------|----------------------|
| Ерменија | Молдавија |
| Австрија | Русија |
| Азербејџан | Србија |
| Белорусија | Шведска |
| Босна и Херцеговина | Швајцарија |
| Финска | Таџикистан |
| Грузија | Република Македонија |
| Ирска | Туркменистан |
| Казакстан | Украина |
| Киргистан | Узбекистан |
| Малта | |

ЗЕМЈИ ОД МЕДИТЕРАНСКИОТ ДИЈАЛОГ

- | | |
|--------|-------------|
| Алжир | Мавританија |
| Египет | Мароко |
| Израел | Тунис |
| Јордан | |

ЗЕМЈИ ОД ИСТАНБУЛСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОРАБОТКА (ИИС)

- Бахреин
- Кувајт
- Катар
- Обединети Арапски Емирати

ПАРТНЕРИ ПРЕКУ ЦЕЛНИОТ СВЕТ

- Авганистан
- Австралија
- Цолумбија
- Ирак
- Јапонија
- Република Кореја
- Монголија
- Нов Зеланд
- Пакистан